

Во согласност со член 141 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“, бр. 82/2018) и со член 89 од Статутот на Универзитетот на Југоисточна Европа, Сенатот на Универзитетот на состанокот одржан на 4.10. 2019 год. го усвои следниов:

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ПРОГРАМИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Општи одредби

Член 1

Со овој Правилник се уредуваат условите и правилата за организирање различни програми за професионален развој на Универзитетот на Југоисточна Европа – Тетово (во понатамошниот текст „Универзитетот“) според концептот за доживотно учење.

Член 2

Одредбите од овој Правилник се применуваат на сите единици на Универзитетот кои вршат високообразовни активности.

Член 3

Програмите за професионален развој и програмите за неформално образование на Универзитетот се организираат во согласност со Законот за високото образование и со Статутот на Универзитетот.

Упис

Член 4

- (1) Запишувањето на програмите се врши врз основа на конкурсот или во рамки на соработката со различни јавни и невладини институции / организации и со деловниот сектор
- (2) Запишувањето на кандидатите се врши по завршување на процедурата за упис која вклучува: апликација, доставување оригинални документи според барањата на програмата, уплата на предвидената сума.

Статус на учесникот во програмата

Член 5

- (1) Статусот за член на програмата се добива по уписот на една од програмите за професионален развој и неформално образование на Универзитетот.
- (2) Статусот за учесник на програмата се докажува со ИД-картичка.

Реализирање на програмата

Член 6

- (1) Програмата за професионален развој и неформално образование се составува од единиците на Универзитетот кои вршат високообразовни активности и се реализираат според модулот/ силабусот на предметот.
- (2) Времетраењето на програмата зависи од обемот на предвидената наставна план-програма.

- (3) Силабусот на модулот/предметот се одобрува од наставно-научниот совет на соодветниот факултет и вклучува: опис на предметот, цели, резултати од учењето, форми на настава, предавачи, методи за оценување на знаењето и други аспекти.
- (4) По завршувањето на програмата, учесникот добива Сертификат кој го издава единицата на Универзитет, односно Универзитетот.

Школарина

Член 7

- (1) Учесникот го плаќа одредениот износ на школарината определен за соодветната програма.
- (2) За секој учесник Универзитетот отвора корисничка сметка во електронскиот систем за чување податоци за обврските и плаќањата за студиите.
- (3) Канцеларијата за студентски финансии ги обработува уплатите на школарината.

Делегирање на власта

Член 8

- (1) Сенатот може да ја делегира власта на Ректорската управа и да ги измени барањата предвидени во овој Правилник, но само под исклучителни услови и во посебни случаи.

Завршни одредби

Член 9

Овој Правилник стапува во сила на 6.10.2019 година.